

ДИНАМИКА НА АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУНИ 2020 ВО ДУФК „ МЕТОДИ МИТЕВСКИ – БРИЦО, - СКОПЈЕ

01. 06. 2020 (понеделник) - 10.06.2020 г. (среда) – пријавување на вонредни испити во јунската сесија

11.06.2020 (четврток) – 10 ч. – Класни совети за прва, втора и трета година.

Потоа: Наставнички совет (Утврдување на успехот на учениците на крајот од наставната година)

11.06.2020 (четврток) – Пријавивање на испити на годината

12.06. 2020 год. (петок) – Соопштување на успехот на учениците и издавање на евидентни листови на ученици кои се упатени на поправен испит во термин по избор на класниот раководител

12.06.2020 г. (петок) - до 19.06.2020г. (петок) - подготвителна настава, консултации и други форми на помош на учениците кои треба да полагаат поправни испити, испити на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

15.06.2020. (понеделник) – 23.06.2020 (вторник) – полагање на испити на годината

Испитите на годината ги следат и договараат класните раководители со предметните наставници и по потреба свикуваат совет на паралелката .

16.06.2020 год.(вторник)- 17.06.2020 год. (среда)- од 7 до 19ч. – Прво пријавување за упис во прва година за учебната 2020/2021 г.

18.06.2020 год. (четврток)- 9ч. – Објавување на резултатите од уписот во прва година во првото пријавување за учебната 2020/2021 г.

18.06.2020 год. (четврток)- 10 ч. – наставнички совет –разгледување на евентуални приговори на учениците на утврдените годишни оценки

19.06.2020г. (петок) –Пријавување на поправни испити

22.06.2020 год.(понеделник) - 29.06.2020 год. (понеделник)- Полагање на поправни и вонредни испити по распоред што дополнително ќе се објави;

23.06.2020 год.(вторник) – 10 ч. – наставнички совет (утврдување на успехот на учениците кои полагаале испити на годината)

24.06.2020 год. (среда)- 25.06.2020 год. (четврток) од 7 до 19ч. – Второ пријавување за упис во прва година за учебната 2020/2021 г.

26.06.2020 год. (петок)- 9ч. – Објавување на резултатите од уписот во прва година во второто пријавување за учебната 2020/2021 г.

29.06.2020 год. (понеделник) од 7 до 19ч. – Трето пријавување за упис во прва година за учебната 2020/2021 г.

30.06.2020 год.(вторник) 9 ч. - Објавување на резултатите од уписот во прва година во третото пријавување за учебната 2020/2021 г.

03. 07.2020 г. (среда) – 9 ч. – Наставнички совет (Утврдување на резултатите од полагањето на интерен дел од државна матура , училишна матура за учениците кои завршиле четврта година во учебната 2018/2019 г. , поправни испити и вонредни испити, реализација на наставната програма по предмети, информација за спроведените уписи и предлог подготовки и насоки за учебната 2020/2021 година)

ВАЖНА НАПОМЕНА

(СИТЕ АКТИВНОСТИ ЌЕ СЕ ИЗВЕДУВААТ СОГЛАСНО ПРЕПОРАКИТЕ ОД МОН , УРЕДБИТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ ОД ВЛАДАТА ЗА ЗАШТИТА ОД КОВИД 19, А ЗА НАЧИНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА И ЕВЕНТУАЛИ ПРОМЕНИ БЛАГОВРЕМЕНО ЌЕ СЕ ИЗВЕСТУВААТ ВРАБОТЕНИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ)

01. 06. 2020

С К О П Ј Е

Директор,

Љупчо Станковски
